

ПРАШАЊА за ТЕСТ  
МЕЃУНАРОДНО Право

1. Колку видови на меѓународна соработка постојат?
2. Начин на комуникација во случаи на меѓународна соработка:
3. Дозволените начини на комуникација:
4. Услови кога се одбива Меѓународната соработка:
5. Одлуката со која се одбива Замолницата или Барањето :
6. Замолницата за Меѓународна правна помош не може да се одбие во случај:
7. Присуство на службено лице при превземање на дејствие на правна помош:
8. Конфискација на имот и имотна корист
9. Испитување по пат на видеоконференција :
10. Преземање на кривично гонење во Република Македонија:
11. Одлука за превземање кривично гонење во Р. Македонија носи:
12. Кон барањето за отстапување за кривично гонење се приложуваат:

13. Кривични дела за кои што се дозволува екстрадиција
14. Претпоставки за одобрување на екстрадиција:
15. Во случај кога екстрадиција се бара за лице кое извршило кривично дело за кое во земјата која што ја бара екстрадицијата е предвидена смртна казна истата:
16. Основ за притварање поради екстрадиција
17. По жалба на решение за определување мерка притвор заради екстрадиција донесено од судија на претходна постака на надлежен суд, одлучува:
18. Рокот за екстрадиција на лице чија екстрадиција се бара:
19. Надлежниот судија на претходна постапка наместо притвор заради екстрадиција на бараното лице
20. Лицето лишено од слобода поради барање за екстрадиција:
21. Полициските службеници од МВР се должни лицето лишено од слобода да го изведат пред судија на претходна постапка во рок од:
22. Домашниот надлежен орган е должен:
23. при лишувањето од слобода на лицето чија што екстрадиција се бара полициските службеници од МВР се должни:
24. Притворот поради барање за екстрадиција се определува согласно на :

25. Судијата на претходна постапка го поучува лицето чија што екстрадиција се бара дека :

26. Дадената согласност за екстрадиција по скратена постапка пред судија за претходна постапка:

27. Државата барател на екстрадиција официјалното барање за екстрадиција и потребните списи ги доставува во рок од:

28. Надлежниот Јавен обвинител:

29. Доколку лицето предмет на барање за екстрадиција е обвинето и против него се води кривична постапка во Р. Македонија:

30. Повторна екстрадиција:

31. Судијата на претходна постапка при испитување по повод поднесен предлог за определување мерка притвор поради екстрадиција составува:

32. По повод предлог за определување мерка притвор поради екстрадиција задолжително присутни пред судијата на претходна постапка се:

33. Предлог за определување мерка притвор заради екстрадиција изготвува :

34. Во случај на скратена постапка за екстрадиција кога лицето предмет на барање за екстрадиција дало согласност да се екстрадира по скратена постапка, странската држава која ја распишала потерницата :

35. Во случај на скратена постапка за екстрадиција одлуката со која се дзволува екстрадицијата, ја носи:

36. Ако советот на Судот согласно чл. 25.ст.5 од ЗКП најде дека се исполнети законските претпоставки на екстардиција на лице чија ексадиција се бара, тоа ќе го утврди со:

37. Против одлуката на советот на надлежниот суд по повод барањето за екстрадиција во која се констатираат исполнетост на услови за екстрадиција жалбата е:

38. Домашниот надлежен суд по барање на странски надлежен суд ќе изврши правосилна кривична пресуда:

.

39. Времето поминато во притвор и издржување на санкцијата во странската држава

40. Трансфер на осудено лице во Р. Македонија се врши